

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 113

16 јуни 2016, четврток

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2760. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија .....	2	2767. Програма за полагање на стручен испит за проценувач од областа на недвижен имот .....	5
2761. Одлука за разрешување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи .....	2	2768. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија.....	5
2762. Одлука за именување на заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи .....	2	2769. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија .....	6
2763. Одлука за разрешување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија .....	3	2770. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец мај 2016 година .....	7
2764. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар.....	3	Огласен дел.....	1-104
2765. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа - Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово.....	3		
2766. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии .....	4		

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2760.**

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 јуни 2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Владата на Република Македонија, се избира:

- Кирил Миноски, за министер кој ќе раководи со Министерството за финансии.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.08 - 2881/1                      Претседател  
15 јуни 2016 година              на Собранието на Република  
Скопје                                  Македонија,  
**Трајко Вељаноски,с.р.**

**2761.**

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008,167/10 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 јуни 2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува, Драгана Кипријановска од функцијата заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.08 - 2882/1                      Претседател  
15 јуни 2016 година              на Собранието на Република  
Скопје                                  Македонија,  
**Трајко Вељаноски,с.р.**

**2762.**

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008,167/10 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 јуни 2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕРОТ КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи, се именува:

- Илија Исајловски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.08 - 2883/1                      Претседател  
15 јуни 2016 година              на Собранието на Република  
Скопје                                  Македонија,  
**Трајко Вељаноски,с.р.**



## О Д Л У К А

## ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ИЉО АНТЕСКИ-СМОК“ ТЕТОВО

## Член 1

Со оваа одлука на Националната установа - Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ Тетово се даваат на трајно користење, без надоместок, недвижни ствари кои се наоѓаат на улица Борис Кидрич бб, влез 1, приземје на КП 2119/2 за КО Тетово 1, Имотен лист бр. 100791, сопственост на Република Македонија и тоа:

- деловен простор локал 1, површина од 17 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 4, површина од 17 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 6, површина од 11 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 15, површина од 14 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 17, површина од 12 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 18, површина од 11 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 20, површина од 11 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 21, површина од 13 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 22, површина од 23 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 23, површина од 12 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 25, површина од 14 м<sup>2</sup>,
- деловен простор локал 26, површина од 17 м<sup>2</sup> и
- деловен простор локал 28, површина од 17 м<sup>2</sup>.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4221/1	Заменик на претседателот
7 јуни 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2766.

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 од 20 јули 2015 година престанува да важи за политичките партии:

1. Движење за национално единство на турците (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27) и

2. Партија на власите од Македонија (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

## Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 125/2015 од 24.7.2015 година, Државниот завод за ревизија достави до Министерството за правда дописи број 23-11/53 од 5.4.2016 година и 23-11/54 од 17.2.2016 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичките партии кои ги исполниле обврските за финансиско известување за 2014 година.

Државниот завод за ревизија достави известувања дека политичките партии ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ и ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА ги исполниле целосно своите обврски за финансиско известување за 2014 година.

Со оглед дека наведените политички партии ги исполниле условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Правна поука: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11 - 221/15  
31 мај 2016 година  
Скопје

Министер за правда,  
м-р **Валдет Цафери**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

**2767.**

Врз основа на член 12 став (6) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16), министерот за транспорт и врски донесе

### ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

1. Со оваа програма се пропишува содржината на градивото, прописите и литературата за полагање на стручен испит за проценувач од областа на недвижен имот.

2. Градиво, прописи и литература за полагање на стручен испит за проценувач од областа на недвижен имот се:

- Закон за процена;
- Закон за катастар на недвижности;
- Закон за градење;
- Закон за сопственост и други стварни права;
- Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост;
- Закон за градежно земјиште;
- Закон за просторно и урбанистичко планирање;
- Закон за извршување;
- Закон за трговските друштва;

- Методологија за процена на пазарната вредност на недвижен имот;

- Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и

- Кодекс на етика на проценувачи на Република Македонија донесен од Комората на проценувачи на Република Македонија.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/12 и 60/12).

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01–8333/1  
9 јуни 2016 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Владо Мисајловски**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

**2768.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

(1) Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и

преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/16), во членот 1 став (2) по алинејата 1 се додаваат седум нови алинеи 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои гласат:

- “- Пловдив,
- Перник,
- Смољан,
- Кардвали,
- Враца,
- Ловеч,
- Кустендил,“.

#### Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 2961/6  
13 јуни 2016 година  
Скопје

Директор на Агенцијата  
за храна и ветеринарство,  
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

## АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2769.

Врз основа на член 5 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2002, 20/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 и 148/2015) и член 19 алинеја 1 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, донесен од Собранието на Адвокатска комора на Република Македонија на 28.05.2006 година, како и врз основа на Одлуката за измена на Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија од 25.5.2007 година, Одлуката за измена на Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија од 30.5.2009 година, Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија од 28.5.2011 година, Одлуката за дополнување на Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија од 12.5.2012 година, и Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија од 18.5.2013 година, Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на седницата одржана на ден 28.5.2016 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Се менува член 66 од Статутот на АКРМ на начин што се брише алинеја 4 од став 2 која гласи „доказ за положен адвокатски испит“.

Се менува алинеја 2 од став 2 „доказ за завршен правен факултет“ и гласи:

"универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија со завршено четиригодишно високо образование на правни студии и стекнат VII/1 степен на образование или стекнати 300 кредити според Европскиот кредит-трансфер систем".

После алинеја 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

- Доказ за невработеност

Пречистениот текст на член 66 гласи:

#### Член 66

Барањето за прием се доставува до Комисијата за прием.

Кон барањето за прием се приложуваат:

- кратка биографија
- универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија со завршено четиригодишно високо образование на правни студии и стекнат VII/1 степен на образование или стекнати 300 кредити според Европскиот кредит-трансфер систем.
- доказ за положен правосуден испит,
- уверение за државјанство,
- уверение дека не е одземена деловна способност,
- доказ за невработеност.

#### Член 2

Во членот 67 се менува став 2 на начин што после зборовите „член 66 од Статутот“ се додаваат зборовите „и член 12 од Законот за адвокатура“.

Пречистениот текст на став 2 гласи:

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура Комисијата за прием донесува решение со кое се одбива барањето за прием.

Во членот 67 се додава нов став 2 и став 3 кои гласат:

„Пред донесување на одлуката по барањето за прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е достајно за вршење адвокатска дејност вклучително од аспект на познавање на адвокатската етика регулирана во актите на комората и дали врши работи кои се неспои-ви со адвокатурата.

Комисијата на пригоден начин ќе го провери и исполнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4 од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно го зборува македонскиот јазик.“

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Пречистениот текст на членот 67 гласи:

#### Член 67

Врз основа на барањето и прилозите од чл.66 од Статутот Комисијата за прием донесува решение за прием.

Пред донесување на одлуката по барањето за прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е достајно за вршење адвокатска дејност вклучително од аспект на познавање на адвокатската етика регулирана во актите на комората и дали врши работи кои се неспои-ви со адвокатурата.

Комисијата на пригоден начин ќе го провери и исполнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4 од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно го зборува македонскиот јазик.

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура, Комисијата за прием донесува решение со кое се одбива барањето за прием.

Против решението со кое се одбива приемот кандидатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

По жалбата одлучува Управниот одбор.

Против конечното решение на Управниот одбор кандидатот може да поведе управен спор.

#### Член 3

Оваа Одлука за измена на Статутот стапува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на РМ“.

Се овластува Управниот одбор да изготви пречистен текст на Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија.

Бр. 02-779  
15 јуни 2016 година  
Скопје

Собрание на Адвокатска комора  
на Република Македонија  
Претседавач,  
адвокат **Дељо Кадиев**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУДИ

### СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

#### 2770.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

#### ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2016 година, во однос на месец април 2016 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2016, во однос на месец април 2016 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,25%.

Министер,  
**Диме Спасов**, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија




[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016113